


Регистрација за Женска трка - кратко упатство

1. Најавете со вашиот профил на smartrace.club
2. Кликнете на копчето **РЕГИСТРИРАЈ СЕ**










Авицена Женска трка 3км



Должина	3000 м
Дата	10.04.2022
Старт	09:00
Локација	Скопје
Котизација	250 ден (Важи до 07.03.2022)

Регистрирај се

3. Изберете име од листата со клик на **корпата** или преку копчето **Регистрирај нов учесник**

Женска Трка			-	
Женска Трка			-	
Женска Трка			-	

1 2 3

Регистрација за Женска Трка

 Избери учесник за регистрација со клик на името **Учесник** или  **Додади во корпа**. Регистрирај твои пријатели со избор на **Регистрирај нов учесник**.

 Ажурирај ги податоците за натпреварувачот со клик во колоната **Податоци**.

< Назад

Откажи

Регистрирај нов учесник

4. Прочитајте те ги **Условите** за учество и доколку се согласувате со истите кликнете **Ги прифаќам условите**

5. По прифаќањето на условите копчето **Потврди нарачка** станува достапно, кликнете го

Кошничка

Избери	Учесник	Продукт	Износ	Валута	Извади од корпа
<input checked="" type="checkbox"/>	[Redacted]	Женска Трка	250.00	MKD	

1

Вкупно : 250 ден

! Ве молиме прочитајте ги условите за учество. За потврдување на нарачката потребна е согласност со условите.

Ги прифаќам условите Услови

[< Назад](#) [Испразни кошничка](#) [Додади регистрација](#) [Потврди нарачка ✓](#)

6. Со тоа нарачката е креирана и се отвара нов екран на кој што можете да го изберете начинот на плаќање и да извршите уплата:

Регистрација бр.: SKM01905-[Redacted]

Продукт	Учесник	Износ	Валута
Женска Трка	[Redacted]	250.00	MKD

1

Вкупно : 250.00 ден

[Плати онлајн](#) [Плати со уплатница](#) [Откажи регистрација](#)

! Регистрацијата станува валидна по потврдена уплата на целиот износ